

Граве Осигурување АД Скопје
Ул.Пиринска 23 Скопје
Тел:+389/2/310 96 73
Факс: + 389/2/311 88 55

и Име на друштвото _____
Седиште _____ -

Врз основа на склучените договори за осигурување на живот на вработените во друштвото _____ и Граве Осигурување АД Скопје склучуваат:

СПОГОДБА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ПРЕМИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ

Член1

Од платата на вработените осигуреници Друштвото врши плаќање на корист на Граве Осигурување АД Скопје, со седиште на ул. Пиринска бр.23 по основ на доспевање на премија на осигурување и како и трошоците кои припаѓаат по полисите за осигурување на живот.

Член2

По основ на оваа Спогодба, Друштвото врши плаќање на премијата во корист на Граве осигурување а.д. Скопје, во денарска противвредност на премијата на осигурување, по среден курс на НБРМ на денот на уплатата.

Член3

Прегледот на висината на износот на премијата на осигурување, во евра по вработен осигуреник, Граве осигурување ќе го доставува на сметководствената служба на друштвото најдоцна до 14-ти во месецот за наредниот месец.

Член4

Премијата на осигурување на денот на истекот на осигурувањето на Друштвото ја уплаќа на една од сметките на Граве Осигурување АД Скопје број:

- 270-0619249101-76 кај Халкбанк Скопје
- 300-0000024509-35 кај Комерцијална банка АД Скопје
- 200-0014806499-93 кај Стопанска банка АД Скопје
- 380-1185643001-94 кај Про Кредит Банка АД Скопје
- 240-0700012384-73 кај Уни банка АД Скопје
- 210-0619249101-69 кај НЛБ Тутунска Банка АД Скопје
- 250-0010026498-26 кај Шпаркасе банка АД Скопје
- 530-0101012727-83 кај Охридска банка АД Скопје

Со повикување на број: (број на прегледи на доспеани премии на осигурување)

Член5

Друштвото се обврзува да доколку на вработениот осигуреник, по било кој основ, му престане работниот однос во Друштвото, за тоа без одлагање се извести Граве Осигурување АД Скопје, а договарачот за плаќање на премијата на осигурување ќе се пренесе на работодавачот кај кого именуваниот/та ќе заснова работен однос.

Член6

Со потпишување на оваа спогодба, страните се обврзуваат да во потполност ги извршат сите обврски кои произлегуваат од истата, а во согласност со законските прописи.

Датум _____

Граве Осигурување АД Скопје

(овластено лице)

(шеф на сметководство)

(овластено лице)

(шеф на сметководство)